

**ЛИКОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА**

5

ОДДЕЛЕНИЕ

Скопје, 2010

Автори: Данчо Ордев
Игор Ордев

Рецензенти: Д-р Мая Рауник Кирков, претседател
Сута Топкоска, член
Агим Саити, член

Издавач: Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија

Печати: Европа 92, Кочани

Тираж: 1.082

Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија
бр.22-2326/1 од 21.04.2010 година се одобрува употребата на овој учебник

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

373.3.016:73/76(075.2)=163.3

ОРДЕВ, Данчо

Ликовно образование за 5 одделение во деветгодишно основно образование / Данчо Ордев, Игор Ордев. - Скопје : Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија, 2020. - 104 стр. : илустр. ; 30 см

ISBN 978-608-226-425-7

1. Ордев, Игор [автор]

COBISS.MK-ID 111810826

Драг ученику

И во оваа учебна година продолжуваме да цртаме, да сликаме и да обликуваме творби по ликовно, како и да се запознаваме со нови содржини од ликовната уметност.

Во секое следно одделение ќе учиме повеќе за ликовниот јазик, ќе се запознаваме со нови ликовни техники и со нови имиња на истакнати ликовни уметници од Македонија и од светот.


Со помош на учебникот и со помош на вашиот наставник по ликовно сè повеќе ќе ја разбирате магијата на ликовното изразување и ќе се оспособите за препознавање на вистинските вредности во ликовната уметност.

Уживајте во создавањето на вашите ликовни творби, а часот по ликовно нека ви претставува задоволство.

Авторите

РАЗНИ ТЕХНИКИ ВО ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ

4



АВТОПОРТРЕТИ НА ПОЗНАТИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ

5



Албрехт Дирер: **Автопортрет**,
масло на платно




Елизабет ле Брун:
Автопортрет, масло на платно



Огист Реноар: **Автопортрет**,
масло на платно



Тинторето: **Автопортрет**, масло
на платно



МОЈОТ АВТОПОРТРЕТ

(име)

(презиме)

(одделение)

(основно училиште)

(Нацртај го својот автопортрет во
празниот простор)



Рубенс: **Автопортрет**,
масло на платно



Камиј Писаро: **Автопортрет**,
масло на платно

СОДРЖИНА

6

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ.....	8
ЛИКОВЕН ЈАЗИК	10
Линија.....	12
Боја.....	14
Тон.....	18
Текстура.....	20
Насока	22
Големина.....	24
Форма-волумен.....	26
Простор.....	28
Контраст.....	30
Ритам-повторување.....	32
Хармонија.....	34
Рамнотежа.....	36
Градација.....	38
Пропорција.....	40
Едinstво.....	42
Композиција.....	44
Мотив.....	46



ЛИКОВНИ ПОДРАЧЈА.....	54
ЦРТАЊЕ.....	56
Текстура.....	58
Форма.....	59
Простор.....	60
Контраст.....	61
Композиција.....	62
Туш.....	63




СОДРЖИНА


7



СЛИКАЊЕ.....	64
Боја.....	66
Текстура.....	68
Простор.....	69
Акварел.....	70
Восочен пастел.....	71



ОБЛИКУВАЊЕ.....	72
Форма.....	76
Контраст.....	77
Пропорција.....	78
Глина.....	79



ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ.....	80
ГРАФИКА.....	84
Потпишување во графика.....	86
Линија.....	87
Текстура.....	88
Форма.....	89



ЕСТЕТСКОПРОЦЕНУВАЊЕ.....	90
РЕЧНИК НА ПОИМИ.....	96
ТЕСТ 1.....	99
ТЕСТ 2.....	101

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

8

Знаеме дека луѓето се занимаваат со најразновидни дејности и занаети за да си ги олеснат и разубават секојдневниот живот и опстанок.

Уметниците создаваат дела со кои го разубавуваат нашето слободно време и не прават скрени и хумани. Постојат повеќе видови уметности како што се музиката, театарот, балетот, книжевноста, фотографијата, а се разбира и ликовната уметност е една од нив.

Музичката уметност е неделива од нашето секојдневие и го исполнува секој момент од нашиот живот.

Театарската уметност е посебно доживување за секој човек со што се збогатува нашиот живот со уживање во глумата, движењето, дејствието и говорот на глумците изведени на сцената.

Секој од нас кој посетил балетска претстава знае дека балетот како уметност претставува посебно доживување во убавината на музиката и прекрасните движења и игра на балетските уметници.



МУЗИКА



БАЛЕТ



ФИЛМ



ФОТОГРАФИЈА



ТЕАТАР

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

ОГ
9



ЦРТЕЖ



СКУЛПТУРА



ГРАФИКА

Преку телевизијата или кога одиме во кино знаеме дека филмската уметност е секојдневно присутна во нашето слободно време, со што нè забавува и одмора.

Секој човек сака да чита убава книга која во секој момент е негов најдобар пријател. Книжевноста како уметност го збогатува нашиот живот и начинот на изразување и нè прави побогати и поразлични од другите.

Денес уметноста на фотографијата нè запознава со убавините на сè она што нè опкружува. Преку фотографијата се запознаваме со волшебноста и специфичноста на природата, градовите, животот на другите луѓе, а истовремено ни пренесува и нè информира за случувањата во светот.


Ликовната уметност се изразува преку цртеж, слика, графика, скулптура и дизајн со што го разубавува нашиот секојдневен живот со волшебни ликовни дела.



ДИЗАЈН



ФРЕСКА



СЛИКА

ДА ЗАПОМНИМЕ:


Уметностите се делат на: ликовна, музичка, балетска, театарска, книжевна и уметност на фотографијата.

ЛИКОВНЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

10

Сите уметности ги препознаваме според некоја специфичност, музиката според звукот и мелодијата, книжевноста и театарот според зборот, балетот според играта, а филмот според дејството. Сите уметности се изразуваат со нешто специфично, па така и ликовната уметност. Изразот на ликовната уметност го викаме ликовен јазик. Ликовниот јазик е многу лесен за совладување. Тој се дели на ликовни елементи и ликовни принципи. Ние во учебникот ќе се запознаеме поединечно со секој од нив, а преку цртање, сликање и вајање ќе ги претставиме нашите ликовни творби. Ликовните елементи и принципи се многу едноставни за разбирање, а многу ќе ни помогнат ликовно да се изразуваме, како и да ја разбереме ликовната уметност. Ликовни елементи на ликовниот јазик се: линија, боја, тон, текстура, насока, големина, форма (волумен) и простор. Ликовни принципи се: контраст, ритам, хармонија, рамнотежа, градација, пропорција, единство и композиција.



ЛИНИЈА

Линијата спаѓа во елементи и неа ја препознаваме како трага на подлогата кога цртаме и пишуваме.



ГОЛЕМИНА

Големината е елемент кој ни кажува дека нештата околу нас се помали или поголеми.




ФОРМА

Формата веќе ја знаеме. Сите предмети, па и ние самите, имаме форма и според неа се препознаваме.



БОЈА

Бојата ја среќаваме секаде околу нас и таа ги обвојува во прекрасни бои сите нешта што ги гледаме и што нè опкружуваат.



ТОН

Тонот значи посветли и потемни бои од една иста боја. Тој се добива многу лесно, со мешање на бојата со црна и бела.



ТЕКСТУРА

Текстурата е прикажување на рапави и мазни површини на некои предмети.



ПРОСТОР

Просторот се претставува на сликата. Како простор се именува сето она низ кое се движение ние, птиците, возилата... Растенијата растат слободно.



НАСОКА

Насока е правец на гледање на еден цртеж, слика, скулптура или графика.

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ПРИНЦИПИ

11




КОНТРАСТ

Контрастот е ликовен принцип. Тој значи нешто спротивно, како светло-темно, големо-мало, ниско-високо, топло-ладно итн.




ГРАДАЦИЈА

Градацијата е можеби нов збор, но со него учиме како во ликовната творба постепено се менуваат бојата, линијата, тонот и другите елементи.



ЕДИНСТВО

Единството како принцип го средува ликовното дело во мирна целина.




РИТАМ

Повторувањето или ритамот го среќаваме секаде, во музиката тоновите имаат ритам. Денот и ноќта се повторуваат, неделите, месеците и годините исто така итн.



КОМПОЗИЦИЈА
Композицијата е крајниот принцип кој ќе учи како да ги распоредиме линиите, боите, тоновите во нашата ликовна творба.



ПРОПОРЦИЈА
Пропорцијата е како да ги направиме складни разните големини во творбата како целина.

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Ликовниот јазик се дели на ликовни елементи и ликовни принципи. Ликовни елементи се: линија, боја, тон, текстура, насока, големина, форма и простор. Ликовни принципи се: контраст, ритам, хармонија, рамнотежа, градација, пропорција, единство и композиција.



ХАРМОНИЈА

Хармонија значи како ликовната творба да ја направиме да биде складна и убава



РАМНОТЕЖА

Рамнотежата како принцип ќе ни покаже како творбата да биде одмерена, а распоредот во неа рамномерен.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

12

ЛИНИЈА

Линијата е основниот елемент од ликовниот јазик со кој се изразува уметникот, но и елемент кој е присутен секаде околу нас, во сè она што нè опкружува, во предметите, природата и појавите.

Човекот линијата ја употребува секојдневно за неговите потреби, со неа пишува, претставува разни форми, информира, ги бележи своите идеи, односно комуницира со околната.

Да се потсетиме дека линиите се делат на *криви и прави*, а можат да бидат *дебели и тенки, куси и долги*.

Ако во нашето ликовно изразување со една линија го описуваме надворешниот лик, односно формата на она што го прикажуваме - таа линија ја именуваме како *контурна*. Со *текстурната линија* ја претставуваме разновидноста на материјалот на површината на нештата кои можат да бидат *рапави или мазни, груби или нежни итн.*



Линијата околу нас



Линијата во природата



Линијата во секојдневниот живот



Линијата во природата

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ


13




Предисториски цртеж, пештера Ласко



Контурна линија



Контурна линија



Тектурна линија



Васко Ташковски: **Остров**, туш, перце (тектурна линија)



Цртеж, јаглен (линија)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Линијата е ликовен елемент. Разликуваме криви, прави, контурни и тектурни линии.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

14

БОЈА

Сè околу нас што нè опкружува: природата, луѓето, растенијата, живиот свет, предметите, сè она што го гледаме кога има светлост е обоено со боја.

Без светлина, вештачка или природна не се гледа бојата, односно нема боја.

Бојата ја среќаваме секаде околу нас и сè што постои на светот има своја боја. Бојата се гледа само кога има светлина, без светлина нема боја. Со прекршување на зраците се добиваат боите на спектарот, а тоа се: црвената, портокаловата, жолтата, зелената, сината и виолетовата. Во природата овие бои се јавуваат по дождот, а таа појава ја викаме виножито.

Бојата во ликовниот јазик се дели на повеќе начини, а првата поделба е на **примарни и секундарни бои**. Примарни бои се црвената, сината и жолтата. Од нив секој од нас може, со меѓусебно мешање, да добие секундарни бои. Секундарни бои се: зелената, портокаловата и виолетовата.




Боја во природата



Боја во природата



Боја во природата



Прекршување на светлината низ оптичка призма

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ




Уметниците разликуваат многу видови примарни и секундарни бои, но ние треба да знаеме повеќе за црвената и за сината боја. Црвената боја ја имаме како **цинобер** и **кармин**, а сината како **ултрамарин** и **париско сина**. Ова треба да го знаеме бидејќи ако сакаме да добиеме виолетова боја мора да ги мешаме кармин црвена и ултрамарин сина.

Боја на грчки се вика **хрома** и од тој збор сите бои на спектарот ги нарекуваме **хроматски бои**. Во ликовниот јазик белата и црната не се сметаат за бои туку означуваат светлина или теннина што се додава на други бои. Црната и белата ги нарекуваме **ахроматски бои**.

Боите имаат свој интензитет, а со тоа некои дејствуваат посветло а некои потемно. Така што боите се делат на **посветли и потемни**.

Животот на човекот не може да се замисли без постоење на бојата. Таа ги бои предметите, облеката, храната, знаците за комуникација и сè друго. Бојата влијае на психата на човекот, често пати асоцирајќи на нешто, на среќа, радост, тага.

Ахроматски бои



Спектар на бои (виножито)



ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

16

Човекот чувствува топло и студено во допир со некои појави или предмети. Бойте можат да дејствуваат на човекот и да асоцираат чувство на топло и студено. Според ова влијание бойте се делат на **топли и студени**. На студено дејствуваат жолто - зелената, зелената, зелено - **сината, сината, сино - виолетовата и виолетовата**. Топло дејствуваат жолтата, жолто - портокаловата, портокаловата, црвената и црвено - **виолетовата**.

Во ликовната творба бойите се комбинираат најразновидно, како **слични** и како **контрастни**. Ако во една творба сликаме со бои кои се слични, како на пример: жолта, портокалова и црвена или сина, виолетова и црвена или жолта, зелена и сина, велиме дека тие бои се **хармонични**.

Ако сакаме да сликаме со бои кои се спротивни, тогаш велиме дека сликаме контрастно. Кај бойите разликуваме разни контрасти меѓу кои најпознат



Илузија на простор со боја




Ладни и топли бои
(ученичка творба)




Ладни бои
(ученичка творба)




Топли бои
(ученичка творба)



Комплементарни бои



Комплементарни бои



Комплементарни бои

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

17



Комплементарен контраст

е комплементарниот контраст. Во овој контраст боите меѓусебно се зајакнуваат и стануваат поубави. Комплементарни бои се црвената и зелената, сината и портокаловата, жолтата и виолетовата.

Со боите може да се добие илузија на далеку и близку, односно да се добие илузија на простор. Светлите и топлите бои дејствуваат близку, а темните и ладните бои дејствуваат далеку во ликовната творба.



Винсент ван Гог: Селски сокак во Аверс, масло на платно (комплементарен контраст)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Имаме примарни и секундарни бои. Примарни бои се: сина, жолта и црвена. Секундарни бои се: виолетова, портокалова и зелена. Примарните и секундарните бои се хроматски, а црната и белата се ахроматски. Боите се делат и на темни и светли и топли и ладни. Меѓусебно комплементарни бои се: црвена и зелена, сина и портокалова, жолта и виолетова.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

18

ТОН

Насекаде околу нас каде што има светлина се гледа и боја. Во темнина бојата не се гледа. Забележуваме дека некои од боите се посветли, а некои потемни. Ако во бојата има повеќе светлина, таа боја изгледа посветло и обратно, бојата е потемна ако во неа има помалку светлина. Кога бојата е посветла или потемна велиме дека таа боја има посветол или потемен тон. Ако замислим дека белата боја е светлина и ја додадеме на друга боја, ќе добиеме посветол тон од истата боја. Ако, пак, црната боја ја замислим како темнина и ја додадеме на друга боја, ќе добиеме потемен тон. Тонот означува количество светлина во една боја.



Ахроматска тонска скала



Хроматска тонска скала



Хроматски тонови

Пол Кле: **Амрт и оган**, темпера
(ахроматски тонови)Жорж Сера: **Цртач**, јаглен
(ахроматски тонови)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Тонот во природата
(фотографија)



Н. Б. Кица: **Заминување на дервишот**, масло на платно (тон)



Свето Манев: **Слика 3**,
цртеж (тон)

Постојат два вида на тонови, ахроматски и хроматски. Ако ахроматските бои (белата и црната) ги измешаме меѓусебно, ќе добиеме ахроматски тонови од сива. Ако повеќе од овие тонови подредиме еден до друг со постепено осветлување и затемнување, ќе добиеме ахроматска тонска скала. Ахроматската тонска скала се состои од многу сиви тонови помеѓу црната и белата боја.

Тон освен со мешање на црната и белата боја се добива и со помош на линии. Ако сакаме да добиеме посветли тонови, линиите се нанесуваат поретко. За потемни тонови линиите се нанесуваат погусто. Нанесувањето на линиите може да биде паралелно, вкрстено или во разни правци.

Во една ликовна творба можеме да употребиме и светли и темни ахроматски тонови. Ако употребиме многу светли и многу темни тонови, добиваме контраст на светло - темно.

Томас Гинзборо:
Портрет на девојки,
масло на платно (тон)



ДА ЗАПОМНИМЕ:

Тонот е количество на светлина во една боја. Разликуваме хроматски и ахроматски тонови. Хроматски тонови се добиваат со мешање на белата или црната со некоја примарна или секундарна боја. Ахроматски тонови се добиваат со меѓусебно мешање на црната и белата.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

20

ТЕКСТУРА

Сè што е направено од некој материјал околу нас има површина. Површината можеме да ја видиме со око или да ја почувствувааме со допир. Со гледање или со допирање забележуваме дали површините се рапави, мазни, пријатни, непријатни, меки, тврди, влажни или суви. Ако ја цртаме, сликааме или вајаме површината на некоја материја, резултатот го нарекуваме текстура.

Сите предмети имаат текстура. Предметите можат да бидат создадени од природата или од човекот. Текстурата на предметите што ги создала природата велиме дека е од природно потекло.

Човекот произведува многу предмети од разновидни материјали. Првин произведува материјали, па од нив прави предмети, а потоа на предметите им прави разни текстури, рапави, мазни, меки, тврди и многу други. Нив ги нарекуваме текстури од вештачко потекло.



Природна текстура



Природна текстура




Природна текстура на камен



Данчо Кал'чев: **Идоли**,
масло на дрво
(текстура во сликарството)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК


ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Текстура со точки



Текстура со линија



Текстура со боја



Ристо Калчевски: **Песок и камен**, масло на платно (текстура во сликарството)


Уметниците на своите цртежи прават текстури со помош на линии. За да претстават разновидни текстури употребуваат дебели, тенки, долги, куси, прави и криви линии. Линиите ги цртаат на разни начини, поретки или погусти, подебели или потенки и добиваат *илузија на текстура*. За таа цел се употребуваат најразновидни материјали за цртање.

За претставување на текстура со линијата се комбинира и точката. Со разни големини и густина на нанесувањето на точките може да се добие илузија на рапаво и мазно.

И вајарите во скулптурата имитираат текстура. Тие текстурата ја добиваат со оставање траги во материјалот, со длабење и гребење во глината, каменот, дрвото или металот.



Хусковиќ: **Призор**, масло на платно (текстура)



Ордан Петлевски: **Изгорување**, масло на платно (текстура)



Васил Василев: **Ана**, дрво (текстура во скулптура)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Текстура е прикажување на материјалот на некоја површина во ликовното дело. Имаме текстури од природно и вештачко потекло, и текстура во ликовните творби.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

22

НАСОКА

Насоката е ликовен елемент како дел од ликовниот јазик. Во ликовната уметност има форми кои дејствуваат на нашето око како да се движи во одреден правец. Одредени форми имаат *визуелна сила* која го движат нашето око во одреден правец. Правецот на движење зависи од изгледот на формата или поставеноста на повеќе форми заедно. На пример: кога имаме претставено едно дрво, нашето око се движи нагоре - надолу, значи вертикално. Ако имаме претставено редица дрва, едни до други, нашето око ќе се движи лево - десно, односно хоризонтално.


Како ќе гледаме зависи од тоа како уметникот ги поставил линиите и површините во делото. Разликуваме хоризонтална, вертикална и коса насока, како и дела без насока.



Жан Дубифе: **Врл врлина**, масло на платно (без насока)



Вертикална насока



Хоризонтална насока



Без насока



Вертикална насока

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

23



Коса насока

Хоризонтална насока имаме кога линиите и површините од делото го насочуваат нашето око да гледа лево и десно, односно хоризонтално.

На некои дела нашето око се движи горе - долу, односно вертикално. Ако е така, заклучуваме дека творбата има вертикална насока.

Ако нашето око во некоја форма, или во некое дело се движи косо, велиме дека имаме коса насока.

Во некои форми окото мирува и не се движи со што велиме дека таа форма е без насока. Без насока може да биде и целата творба ако линиите и формите се поставени така што визуелната сила не го движи окото ниту хоризонтално, ниту вертикално, ниту косо.



Контраст на насока



Едгар Дега: Девојка, цртеж со молив (коса насока)



Хундертвасер: Градина, масло на платно (творба без насока)



Без насока

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Насока е визуелна сила која го движи окото во одреден правец во ликовното дело. Разликуваме хоризонтална, вертикална и коса насока. Имаме форми и дела без насока.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

24

ГОЛЕМИНА

Сè што гледаме околу нас има боја, разновидна форма, но и одредена големина. Некои нешта се помали, а некои се поголеми. Предметите се помали и поголеми во зависност кој предмет со кој се споредува. Велосипедот е помал од автомобилот кој е поголем, но автомобилот е помал од комбето кое е поголемо, но и комбето е помало од автобусот кој е поголем итн. Значи дали *нешто е помало или поголемо* зависи од тоа со што го споредуваме.

Сите ликовни дела се комбинирани од помали и поголеми големини на линии, површини, тонови, обоени површини, текстури, насоки, форми и волумен.



Творба со исти големини



Мало



Големо



Поголемо



Најголемо

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

25



Анри Матис: Сина голотија IV,
работка на хартија (големина)




Фиљо де Фреитас: Оживување
1962 (пропорција)



Иванели Арканжело: Без
наслов, сина композиција
(пропорција)

Уметниците во историјата се труделе да најдат идеална комбинација на големините, тоа што го сликаат или вајаат да биде поубаво. Односот на различни големини го викаме **пропорција**. Пропорциите се многу важни при претставувањето на човекот и неговото тело, како и во архитектурата.

Пропорциите се битни и во повторувањето на големините, односно во ритамот. Ако повторуваме еден ист елемент, тогаш делото изгледа монотоно, додека ако повторуваме разновидни елементи, делото изгледа поинтересно и поубаво за гледање.



Левит Сол: **Можни комбинации со прави линии и четири насоки**

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Големината е релативен поим и означува комбинирање на разни големини во една творба. Меѓусебниот однос на големините го нарекуваме пропорција.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

26

ФОРМА

Знаеме дека формата е *надворешниот изглед на сè она што нè опкружува*, како и на она што се претставува во ликовната уметност.

Да се потсетиме дека имаме **дводимензионални** и **тродимензионални** форми. Со дводимензионални форми уметниците цртаат, сликаат и прават графика, а со тродимензионални форми скулпторите, односно вајарите ги обликуваат своите уметнички дела.

Формата по облик може да биде **отворена**, **затворена** или **перфорирана**. Отворена форма е кога просторот што ја опкружува може да навлезе во внатрешноста (чаша, ваза, шишче, грне, капа).




Венцислав Рихтер: X-1, алуминиум (перфорирана форма)



Дводимензионална форма



Динамични форми




Сигатики форми
(компјутерска творба)


ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ


27



Перфорирана форма



Статични форми



Динамични форми

Формите врз окото на човекот дејствуваат **статично и динамично**, односно статичните форми кога ги гледаме дејствуваат мирно и не го движат погледот во некој правец.

Динамичните форми во себе имаат визуелна сила која го движи окото во одреден правец, односно формите не се статични.

Тродимензионалната форма која зафаќа дел од просторот се вика **волумен**. Скулпторите своите дела ги реализираат со волумен изработен од разни видови материјали. Волуменот може да биде *аглест или валчест, испакнат или вдлабнат*.



Јордан Грабуловски: **Просторни белези**, цемент
(тродимензионална форма)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Форма е надворешниот изглед на сè она што нè опкружува. Имаме дводимензионални и тродимензионални форми. Formите можат да бидат: отворени, затворени и перфорирани. Разликуваме уште и статични и динамични форми.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

28

ПРОСТОР

Сè она што нè опкружува околу нас е *простор*. Во просторот се движиме, работиме и се забавуваме. Улицата, училиштето, станот, собата, градот, небото, космосот, селото, полето... сè е простор. Овој простор го викаме **реален** затоа што постои и ние се движиме во него.

Уметниците на своите дела се обидуваат да го прикажат просторот од предисторијата до денес. Прикажувањето на просторот во уметничкото дело е *илузија на простор*.

Илузија на просторот може да се добие со *светли* и со *темни бои*. Светлите бои секогаш изгледаат подалечно, а темните поблиску.

Илузија на просторот може да се претстави и со *поголеми* и со *помали форми*. Големите форми изгледаат поблиску, а помалите подалечно.

Најреалното прикажување на просторот уметниците го достигнале со употребата на *перспективата*.

Перспективата го прикажува просторот како што нашето око го гледа во реалноста.



Камиј Писаро: **Булеварот Монмартр навечер**, масло на платно (илузија на надворешен простор)



Реален отворен простор



Град, отворен простор, фотографија



Природа, реален надворешен простор, фотографија




Затворен внатрешен простор, фотографија

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Перспектива со хоризонт и една видлива точка



Перспектива




Алфред Сисле: **Пат**, масло на платно (перспектива)

На пример: ако застанеме на средината на железничката пруга или улица, ние на висина на нашите очи имаме *видикова линија* во која се спојува хоризонтот, односно небото и земјата. На таа видикова линија, односно хоризонтот има *видикова точка* во која се спојува сè што гледаме, се спојуваат линиите кои изгледаат сè потесни и потесни, иако не се. Во таа точка се спојуваат и столбовите кои се до линиите.

При употребата на перспективата имаме една видикова линија, а може да имаме две видикови точки, лево и десно. Со перспектива може да се претстави сè она што го гледаме во внатрешниот и во надворешниот простор, улици со згради, објекти, возила и луѓе, и внатрешноста на просторот со сите предмети.

Перспективата ја употребуваат ликовните уметници, а најмногу архитектите во своите проекти.



Перспектива со хоризонт и две видикови точки



Архитектонска скица со перспектива

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Простор е сè она што нè опкружува. Разликуваме реален простор и илузија на простор. Просторот се прикажува со светли и темни бои и со помали и поголеми форми. Најреално прикажување се постигнува со перспектива.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

30

КОНТРАСТ

Контрастот е ликовен принцип кој може да се примени со сите ликовни елементи. Контрастот значи *спротивност на различни вредности* во една творба. Контрастот може да биде со по slab и со поjak интензитет.

Тоновите што се движат од црна до бела во ликовното дело можат да се комбинираат во контрастна композиција.

Контрастот може да се добие со употреба на линијата, ако во една творба се употребат *прави и криви, дебели и тенки, куси и долги линии*.

Контрастот честопати се применува со употреба на *темни и светли бои* во една творба. Светлото и темното прават голем контраст. Контрастот може да се забележи и помеѓу *примарните и секундарните бои*.




Контраст на големина и боја (ученичка творба)

Димитар Кичевски-Мичо:
Циклус Феникс, масло на
платно (контраст на насока)



Контраст на линија



Ордан Петлевски: **Цртеж**, туш,
перце (контраст на линија)



Андиријана Пулеми: **Слика**,
масло на платно (контраст на
топли и ладни бои)



ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Контраст на светло и темно



Марија Костојчиновска: **Ерик**,
масло на платно
(контраст на светло-темно)

Многу ефектни ликовни творби се направени со примена на **комплементарниот контраст**. При овој контраст се добиваат интересни и звучни бои на ликовното дело. Со овој контраст се засилува меѓусебниот интензитет на боите.

Големи и мали големини на линиија, површина или други форми многу често се комбинираат контрастно во една творба.

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Контраст е употреба на спротивни вредности во една ликовна творба. Контрастот се добива со сите ликовни елементи.



Никола Мартиновски: **Мајка со дете**, масло на платно (контраст на топли и ладни бои)



Мирослав Масин: **Бакнези**, масло на платно (контраст на големина и боја)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

32

РИТАМ

Ритамот или повторувањето е ликовен принцип кој се применува во одредени ликовни творби. Ритам е кога некој ликовен елемент се повторува *едно по друго повеќе пати во една творба*.

Повторувањето често се среќава кај народните ракотворби од предисторијата до денес, во дезенот, како и во архитектурата.



Македонски народен вез (ритам на форма и боја)



Повторувања во архитектурата



Повторувања во архитектурата



Повторувања во природата




Орнамент
(ритам на форма и боја)




Дезен (ритам на форма и боја)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ




Регуларен ритам



Алтернативен ритам
(компјутерска творба)



Алтернативен ритам



Томе Мишев: **Дијалог**, масло на платно (слободен ритам)

Разликуваме два вида ритам, *регуларен* и *алтернативен*. Регуларен ритам е кога еден ист елемент воопшто не се менува при повторувањето. Значи, тој се повторува повеќе пати. Повторувањето може да биде хоризонтално, вертикално или во сите насоки.

Алтернативниот ритам е поинтересен со тоа што кај него можат да се менуваат два или повеќе видови елементи различни по форма, боја, тон или големина.



Умберто Бочони: **Единствени форми на континуитетот на просторот**, бронза (слободен ритам)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Повторувањето на ликовните елементи едно по друго го нарекуваме ритам. Разликуваме регуларен и алтернативен ритам.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

34


ХАРМОНИЈА

Знаеме дека хармонијата е ликовен принцип со кој ги комбинираме ликовните елементи во меѓусебни хармонични комбинации. И цртежот и сликата, скулптурата и дизајнот го применуваат овој принцип за да добијат хармонија во творбата.


Хармонија во едно ликовно дело можеме да постигнеме ако ја изведеме со слични линии, бои, тонови, текстури и со други елементи. Ваквата хармонија со сличности се вика **хармонија по аналогија**.



Васко Ташковски: **Крајбрежно дрво**, туш, перце (хармонија со линија)





Вельо Ташовски: **Простор II**, комбинирана техника (хармонија со тон)



Хармонија со ахроматски тонови




Хармонија со тон




Хармонија со линија, форма, текстура, големина и ритам

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Пабло Пикассо: **Сон**, масло на платно (хармонија со форма)



Стентон Мекдоналд Врајт:
Организација 5, масло на платно (хармонија со форма)



Илија Кочовски: **Предел**, дрворез (хармонија со линија и големина)

Хармонија постигнуваме ако во една творба употребиме слични криви, слични дебели, тенки, долги или куси линии. Ако употребиме слични посветли или потемни тонови или слични големини.

Со бојата можеме да постигнеме хармонија ако употребиме слични бои во една творба. На пример: сина, зелена, зелено - сина и жолта; црвена, портокалова и жолта; сина, виолетова и црвена итн.



Анри Русо: **Сон**, масло на платно (хармонија со форма и боја)



Рубенс Корубин: **Во моето ателје**, акрилик (хармонија со тон)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Со комбинирање на слични вредности добиваме хармонија. Овој начин го нарекуваме хармонија по аналогија.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

36

РАМНОТЕЖА

Рамнотежата е ликовен принцип и дел од ликовниот јазик со кој се запознавме претходно, но секогаш е присутен во нашето ликовно изразување.

Рамнотежата е одлика на сите нас и на она што нè опкружува. Човекот се стреми кон умствена и физичка рамнотежа, природата за да се сочува постигнува рамнотежа. Овој принцип во секојдневното живеење е важен за зачувување на целината на животот и опстанокот.


Рамнотежата во една ликовна творба се постигнува со начинот на **комбинирање на ликовните елементи во една целина**.



Пабло Пикассо: **Госпоѓици од Авињон**, масло на платно (асиметрија)



Симетрија во природата



Симетрија



Орнамент (симетрија)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

02

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

37



Асиметрија




Симетрија (компјутерска творба)

Начинот на добивање рамнотежа го постигнуваме со средување по пат на **симетрија** или **асиметрија**. Според тоа, разликуваме симетрична и асиметрична рамнотежа.

Да се потсетиме дека симетрија се добива кога на две половини од творбата, на левата и десната, поставуваме еднакви вредности на исто место, со идентичен распоред.

Во ликовниот јазик принципот рамнотежа има задача да ја регулира таа вредност во ликовната творба, во цртежот, сликата, графиката, скулптурата или дизајнот.



Димитар Кондовски: **Без наслов**, масло на дрво (асиметрија)



Данчо Калчев: **Слика 1323**, масло на дрво (асиметрија)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Рамнотежа е комбинирање на ликовните елементи во една целина по пат на симетрија и асиметрија.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ


38

ГРАДАЦИЈА


Во ликовниот јазик постои ликовен принцип наречен градација. Овој принцип ни покажува дека секој ликовен елемент може постепено да се промени од една вредност во друга. Тонот може да се промени од светол кон потемен постепено, бојата од жолта да премине полека кон зелена, па сина, потоа кон виолетова сè до црвена. Градација на бојата најдобро може да се забележи кај спектарот на боите.



Теодор Жерико: **Портрет на старица**, масло на платно
(градација со тон)



Градација со боја



Градација со тон



Градација со линија и насока



Градација со текстура

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ




Градација со големина

И формата може да го промени својот лик по пат на градација така што од триаголник, со постепена промена, може да се трансформира во круг.

Во архитектурата често се применува принципот на градација при што просторот постепено се намалува.




Градација со големина



Градација со форма



Пабло Пикасо: Жена која пегла,
масло на платно (градација со тон)



М. Кральевиќ: Девојка со модри чорапи, масло на платно
(градација со тон)



Јан Вермер: Девојка, масло на
платно (градација со тон)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Градација е постепено преминување на ликовните елементи од една вредност во друга.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ


40

ПРОПОРЦИЈА

Ликовниот уметник секогаш се стреми кон тоа да ја претстави убавината на нештата кои нè опкружуваат.

Во цртежот, сликата, графиката и во скулптурата се комбинираат разни големини во една целина со цел да се добие идеална убавина. *Односот на големините во една целина се вика пропорција.*

Уметниците секогаш се стремеле кон тоа да ја изнајдат идеалната пропорција на човечкото тело со што би ја претставиле убавината на човекот.



Пропорција на човечкото тело




Македонска куќа (пропорција)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК


02

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

41




Инструмент (пропорција)



Пит Мондријан: **Табло II**,
масло на платно


За убавината на пропорциите на сите нешта, на објектите од архитектурата и на ликовните дела човекот нашол решение. Грчките архитекти своите храмови и други објекти ги граделе по пропорција. Грчките скулптори човечкото тело го вајале според одредени пропорции за кои сметале дека се идеални за претставување на убавината на човечкото тело.



Човечки лик (пропорција)



Гауди: Катедралата во Барселона, (пропорција во архитектурата)



Витрувие: **Шема на човек**,
цртеж (пропорција)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Пропорција е меѓусебниот однос на големините во една уметничка творба.

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

42

ЕДИНСТВО

Единството е ликовен принцип кој е сличен со хармонијата. Негова цел е во ликовната творба да ги соедини сите делови во една целина.

Овој принцип се постигнува со употреба на еднакви или слични линии, текстура, тон, боја, форма, волумен, големини, насока или простор.



Единство со боја




Михал Ларинов: **Слика**, масло на платно (единство со слични вредности)



Душан Џамоња: **Метална скulptура 3**, (единство со текстура)



Амадео Модилјани: **Мадам Пампадур**, масло на платно (единство со боја)




Петар Лубарда: **Косовска битка**, масло на платно (единство со форма и со боја)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

02

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

43



Анри Матис: **Распрскување на листови**, гваш (единство со форма и со големина)



Пол Гоген: **Мртва природа**, масло на платно (единство со тон и со боја)



Јан Арп: **Планина, сидро, папок**, масло на платно (единство со форма)



Клод Моне: **Пејзаж**, масло на платно (единство со боја)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Со употреба на слични вредности на ликовните елементи се постигнува единство во ликовното дело.



Единство со форма

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

44

КОМПОЗИЦИЈА

Во композицијата како ликовен принцип, ликовниот уметник се обидува ликовно да ги распореди елементите во една уметничка целина. Во композицијата се распоредуваат линиите, боите, тоновите, формите, волуменот, текстурата со цел да се добие целина која има уметничка вредност.

Исто како и кај другите уметности, композицијата се стреми да направи распоред на зборовите во еден уметнички текст, а во музиката композиторот ги распоредува, односно компонира нотите во мелодија која слушателот со задоволство ја слуша и ужива во нејзината убавина.



Христос седржител, икона,
Охрид (вертикална композиција)



Васил Василев: **Вертикална асоцијативна форма 5**, дрво (вертикална композиција)



Африм Спахиу: **Пејзаж**, фотографија (хоризонтална композиција)



Жан Персон: **Прости ми**, масло на платно (хоризонтална композиција)



Ел Греко: **Портрет на Св. Андrea**, масло на платно (дијагонална композиција)

ЛИКОВЕН ЈАЗИК

ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Фернанд Леже: **Полихроми нуркачи**, масло на платно (затворена композиција)



Ханс Себалт: **Адам и Ева**, бакропис (вертикална композиција)


Композицијата се добива со распоред на боите, примарни, секундарни, ладни и топли, на тоновите, линиите и другите ликовни вредности.

Композицијата во ликовната творба може да биде хоризонтална, вертикална или дијагонална, во зависност од тоа како се движи нашето око при гледање на ликовното дело.

Ако композицијата е долго хоризонтална и во неа се редат во ритам повеќе форми и големини, тоа го нарекуваме *фриз*.




Константин Качев: **Лихнида**, масло на платно (вертикална композиција)



Амадео Модилјани: **Акт со огрлица**, масло на платно (дијагонална композиција)



Љ. Јерш: **Торзо**, масло на платно (вертикална композиција)



Отворена композиција



Лов на бикови, фриз, Багдад (хоризонтална композиција)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Композиција е распоред на ликовните елементи во една целина. Разликуваме хоризонтална, вертикална и дијагонална композиција.

Со мотивот во ликовната уметност се запознавме во претходното одделение. Видовме дека ликовната уметност ги задоволува духовните потреби на човекот. Чувствувајме задоволство и убавина кога гледаме еден цртеж, слика, вајарско дело или графика.


Содржината на ликовното дело може да биде препознатлива, односно во неа да препознаеме некој лик, предмет или дејство, но може да биде и дело кое е составено од убави комбинирани линии, бои, тонови, површини, волумен во кои нашето око и ние самите уживаме и се одмораме.

Ако во ликовните дела препознаваме лик на човек, предмет, дел од природата или нешто друго, велиме дека тоа дело има **мотив**. Мотивот може да биде **портрет**, **автопортрет**, **карикатура**, **фигура**, **акт**, **жанр**, **животни**, **ентериер**, **пејзаж** или **мртва природа**.

Ако пак во ликовното дело имаме само комбинација на линии, бои, текстура, тонови, волумен, форми и сл. велиме дека тоа дело е без мотив, односно дека е **апстрактно**.



Леонардо да Винчи: **Мона Лиза**,
масло на платно (со мотив)



Марк Ротко: **Бела и зелена во сина**, масло на платно
(апстрактно)

ПОРТРЕТ

Кога на ликовното дело е претставен лик на човек, тој мотив го нарекуваме **портрет**. Уметниците многу често низ историјата и денес прикажувале портрети на луѓе, владетели, видни и заслужни луѓе или обични луѓе со разни професии. Уметниците во изработката на портретот се стремат да го прикажат физичкиот изглед на човекот, но во исто време да ги претстават и неговата психолошка карактеристика и изразот на лицето.




Енди Ворхолд: **Портрет на Мик Џагер**, графика



Енди Ворхолд: **Портрет на Ингрид Бергман**, сите-печат



Благоја Николовски: **Портрет на старица**, масло на платно



Огист Реноар: **Портрет на Виктор Чоку**, масло на платно

АВТОПОРТРЕТ

Автопортрет е кога авторот го претставува својот лик на ликовното дело. Имаме творби во кои се прикажува само лицот на авторот, а многу често низ историјата сликарот кога слика групна сцена со многу ликови во некое дејство, на некој лик од групата го слика својот автопортрет. Така се случува во сцени со историско, библиско или митолошко дејство.



Пол Сезан: **Автопортрет**, масло на платно



Мирослав Краљевиќ: **Автопортрет со куче**, масло на платно



Антоан Вато: **Автопортрет**, масло на платно



Камиј Писаро: **Автопортрет**, масло на платно

КАРИКАТУРА

Карикатурата е специфичен мотив во кој уметникот ја потенцира психолошката карактеристика на човекот, неговата несекојдневна, смешна, непријатна или нечовечна особина, односно негативните особини кај луѓето.



Оноре Домие: **Конте**, бронза



Оноре Домие: **Карикатура**,
литографија



Оноре Домие: **Вообразениот болен**, литографија



Оноре Домие: **Криспен и Скапен**, масло на платно

ФИГУРА

Самото име на мотивот ни објаснува дека делата во кои е присутен овој мотив ни прикажуваат фигура на луѓе. Овој мотив е многу значаен за нас затоа што ни го прикажуваат човекот и неговата карактеристична облека низ историјата бидејќи во овој период не постоела фотографијата како документ на времето.

Преку овој мотив се запознаваме како биле облечени луѓето во дамнешни времиња, во Египет, Рим, Грција, во разни историски периоди, а во нив препознаваме владетели, свештеници, војници, занаетчи, разни професии и обични луѓе.



Оноре Домие: **Адвокат**,
лавиран туш



Огист Реноар: **На прошетка**,
масло на платно



Ангелико: **Св. Катерина**, темпера



АКТ

Ако на ликовното дело препознаваме голо човечко тело, на маж или на жена, велиме дека тој мотив е акт.

Актот бил мотив на уметникот уште од предисторијата до денес. Преку овој мотив уметникот ни ја претставува убавината и складноста на човечкото тело без облека. Многу уметници во своето творештво имаат направени дела со овој мотив.



Амадео Модилјани: **Гола жена**,
масло на платно

Пол Гоген: **Тахиќанка**,
масло на платно



Константин Качев: **Лихнида**,
масло на платно



Огист Роден: **Бакнеж**, мермер



Иван Мештеровиќ: **Секавање**,
мермер

50

ЖАНР

Уметниците го цртаат и го сликаат она што го доживуваат, гледаат, односно она што ги опкружува во животот. Многу често на своите дела прикажуваат сцени од секојдневниот живот, луѓе, собири, обичаи, разни дејства. Овој мотив го нарекуваме жанр-сцени.

Преку овие дела на коисе претставени жанр-сцени, ние, денешните луѓе, се запознаваме со животот на луѓето низ историјата.

Осознаваме како тие се облекувале, како живееле, со кои алатки се служеле, како изгледала нивната околина, живеалиштата. И овој мотив е документ за времето во кое биле создадени делата.



Диего Веласкез: **Ковачница**,
масло на платно



Едгар Дега: **Чаша пелинковец**,
масло на платно



Јан Вермер: **Пијанистки**, масло
на платно



Едуард Моне: **Појадок на
трева**, масло на платно

ЖИВОТНИ

Жivotните секогаш биле дел од животот на човекот, како домашни или животни во природата. Некои од нив му помагале да опстане, да се прехрани, а некои му служеле со нивната убавина или за забава. Во историјата некои цивилизации и народи го земале ликот на некое животно како нивни симбол на убавина или моќ, како што е ликот на коњ, сокол, бик, лав, орел и сл.

И ликовните уметници на своите дела ги прикажувале животните сакајќи да ја претстават нивната убавина и сила. Претставувањето на животните како мотив го нарекуваме **анимализам**.



Предисториски цртеж
од Ласко



Црвен сад во облик на говедо,
теракота, Техеран



Леонардо да Винчи: **Студија на коњ**, цртеж



Релјеф



Пабло Пикассо: **Коза**, бронза

ЕНТЕРИЕР

Ентериер е мотив кога уметникот го прикажува внатрешниот простор на домот или други простории во кои живее или работи. Како и другите мотиви, и овој мотив е документ за времето во кое е направено делото.



Вермер: **Соба**, масло на платно



Винсент ван Гог: **Ноќна кафеана**, масло на платно



Тулуз Лотрек: **Црн играч во бар**, цртеж




Веласкез: **Мали дворски дами**, масло на платно

ПЕЈЗАЖ

Сите ние сакаме да одиме во природа за да уживаме во нејзината убавина. И ликовните уметници прикажувајќи ја убавината на падините, шумите, езерата, полињата, реките, небото, селата и градовите ни ја пренесуваат таа убавина во нашите домови, галерии или во просторот во кој се движиме. Овој мотив се нарекува **пејзаж**.



Адем Кастрати: **Зимски пејзаж**,
масло на платно




Васко Ташковски: **Плажа на диносауруси**, масло на платно



Питер Бројгел: **Ловци на снегот**, масло на платно



Пол Сезан: **Залив Лестења**,
масло на платно



Рубенс Корубин: **Градина**,
акрилик



Никола Мартиновски: **Пејзаж од Запрешич**, масло на платно

МРТВА ПРИРОДА

Уметникот ги забележува сите нешта околу себе и ги одбира како содржина за своите дела. Ако на делото препознаваме разни предмети, растенија, или мртви животни, велите дека во делото како мотив е претставена мртва природа.



Данчо Калчев: **Мртва природа**, масло на платно



Едуард Моне: **Цвеќе**, масло на платно



Пабло Пикассо: **Зелена мртва природа**, масло на платно



Еugen Делакроа: **Мртва природа**, масло на платно



Драган Најденовски: **Мртва природа**, масло на платно



Пол Сезан: **Мртва природа**, масло на платно

ЛИКОВНИ ПОДРАЧЈА

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

54

Во претходното одделение се запознавме со ликовната уметност и ликовните подрачја. Веќе знаеме дека имаме цртање, сликање, скулптура, графика и визуелни комуникации и дизајн.

Ако уметникот употребува некој материјал со кој преку линија, текстура или други форми се изразува со цртање, велиме дека тоа дело спаѓа во подрачјето цртање.

Во ликовното подрачје сликање, уметникот прави слики во кои се изразува со боја и обоени површини. Ова подрачје секогаш било најмногу присутно во ликовната уметност.

Кога ликовното дело се изработува по пат на печатење, со што се добиваат повеќе исти ликовни творби, велиме дека тоа подрачје е графика.



Рубенс Корубин: **Пејзаж под месечина**, акрилик



Цртеж



Рембрант: **Плетенки**, лавиран туш



Клод Моне: **Катедралата во Руен**, детаљ



Колио Каранфилов: **Глава црвена**, теракота

ЛИКОВНИ ПОДРАЧЈА

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ



Дизајн на списание



Цртеж, туш, јаглен



Керамика, теракота

За разлика од цртежот, сликата или графиката, уметниците скулптори изработуваат дела во просторот. Тоа се скулптури или релјефи направени од разни материјали, како што се: каменот, металот, дрвото или пластиката.

Освен што имаме уметници кои изработуваат уметнички дела, постојат и уметници кои ги именуваме како *дизајнери*. Тоа се уметници кои го креираат изгледот на предметите за секојдневна употреба. Овие уметници го разубавуваат нашето секојденевие и предметите што ги употребуваме.


Дизајнерите го осмислуваат изгледот на кориците и илустрациите за учебниците и книгите кои ги читаме, весниците и списанијата, плакатите, рекламиите, билбордите, амбалажата на производите што ги купуваме во продавница, облеката, играчките, предметите за домаќинство, мебелот, автомобилите и сè она што го среќаваме околу нас.



Дизајн на накит



Царска поворка, фриз, релјеф, мермер



Дизајн на интериер

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Ликовната уметност се дели на следните ликовни подрачја: цртање, сликање, скулптура, графика и визуелни комуникации и дизајн.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

56

Како во претходното, така и во ова одделение ќе цртаме, а во исто време ќе го развиваме нашето ликовно изразување преку цртеж.

Цртежот е ликовна творба со која се изразувале и се изразуваат ликовните уметници без разлика дали се сликари, графичари, скулптори или дизајнери. Во уметноста цртежот служи како почеток во создавањето на ново ликовно дело, забележување на почетната идеја и понатамошна разработка како тоа дело ќе изгледа.

Забележувањето на почетната идеја се прави со скица или крохи-цртеж. Скица или крохи е брз цртеж на нешто што го гледаме или на некоја идеја која во моментот сме ја замислиле. Скицата се прави со брзи и едноставни потези без прикажување на детали.

За разлика од скицата, со цртежот се прават и студии на она што ќе се слика, моделира или дизајнира. Студија во ликовната уметност е творба во која уметникот во детали ги прикажува нештата. Тоа се прави подолго време и се посветува посебно внимание.

Знаеме дека може да се црта со сите материјали кои на хартијата оставаат траги.



Рембрант: **Скица за слика**, цртеж



Данчо Ордев: **Акт**, крохи, туш, дрвце




Едгар Дега: **Балерина**, цртеж

ЦРТАЊЕ

05

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ


57



Душан Џамоња: **Скица за споменик**, туш, перце



Брза скица на човек




Едгар Дега: **Цртеж, јаглен**



Васко Ташковски: **Дрво на периферија**, туш, перце



Леонардо да Винчи: **Студија за последна вечера**, цртеж



Душан Џамоња: **Скица за скулптура**, туш, перце



Студија со молив

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Во цртањето ликовно се изразуваме со цртеж. Скица или кроки е брз цртеж, а студија е детален цртеж.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

58

ТЕКСТУРА

Во ликовната уметност се црта сè она што може да се види околу нас и сè она што можеме да си го замислим во нашата фантазија. Сето тоа што го гледаме и замислеваме го прикажуваме со линија.

Како во природата, така и во цртежот секоја форма има своја карактеристична површина. Површините не се исти, некоја е рапава, некоја мазна, груба или нежна. Веќе знаеме дека претставувањето на карактерот на површините претставени со цртање го нарекуваме **текстура**.

Текстурата во цртежот ја прикажуваме со разновидни линии, но може и со точки. Ако употребиме точки, ние треба да измислим разни видови, големи, мали, во разни комбинации, повеќе и помалку густо нанесени. Истото важи и за линиите кои треба да бидат разновидни, дебели, тенки, долги, куси, криви и прави и нанесени во разни комбинации.


Ако на нашиот цртеж можеме да ги разликуваме нацртаните форми според разновидноста на текстурата, ние сме успеале да го прикажеме материјалот на цртежот.



Ордан Петлески: **Распукување**, туш (текстура)



Камиј Писаро: **Саем на свињи**, туш и перце (текстура со точки)




Текстура со линија и точки



Текстура со линија



Винсент ван Гог: **Пејзаж**, туш, перце (текстура)



Текстура

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Текстурата во цртежот ја добиваме со употреба на разновидни линии и комбинација на точки.

ЦРТАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ


59



Цртеж, молив



Амадео Модилјани: Човек со брада, туш



Скица, цртеж, туш

ФОРМА

Во ликовниот јазик се запознавме со формата како ликовен елемент. Сè она што сакаме да го нацртаме има форма, а тоа е ликот на она што го гледаме или замислеваме. Во цртањето се изразуваме со дводимензионални форми кои ги прикажуваме со линија.

Кога гледаме еден цртеж, тој може да изгледа смилено или немирно, во зависност од тоа со какви линии и форми е нацртан. Секоја форма во себе содржи визуелна сила која го движи окото во одреден правец со што некои форми изгледаат смилено, односно велиме дека се **статични**. Оние форми кои изгледаат немирно ги нарекуваме **динамични**.

Ако во цртежот употребиме повеќе статични форми, цртежот ќе изгледа смилено, а ако употребиме повеќе динамични форми и самиот цртеж ќе изгледа немирно, односно динамично. Кои и какви форми и линии употребуваме најчесто зависи од нас, од нашиот карактер и од личноста.



Статични форми



Динамични форми

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Формите во цртежот можат да изгледаат статично и динамично.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

60

ПРОСТОР

Знаем дека во ликовната уметност прикажуваме илузија на простор, односно реалниот простор што нè опкружува го прикажуваме со линија, боја, тон или со друг ликовен елемент.

Во цртањето е важно да добиеме илузија на близку и далеку. Ако нацртаме помали и поголеми форми, помалите изгледаат како да се подалеку, а поголемите поблиску. На пример, помала и поголема фигура на човек, во цртежот помалата изгледа како да е подалеку и обратно.

Во цртежот често употребуваме простор со помош на перспектива.

Во перспективата имаме хоризонт, односно **видикова линија** и **видикова точка** во која се спојуваат сите линии од она што го гледаме. На пример, ако застанеме на средината на улицата сите паралелни линии околу нас, од тротоарите, зградите, дрворедот се движат кон хоризонтот, се смалуваат и се спојуваат во видиковата точка. Ова можеме да го видиме на примерите во учебникот.




Перспектива со хоризонт и две видикови точки



Реален простор со големо-мало



Перспектива, цртеж



Перспектива со видикова точка

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Илузија на простор се прикажува и во цртежот со помош на големи и мали форми и со перспектива.



Контраст на линија

КОНТРАСТ

Ликовниот елемент контраст често е присутен во цртањето. Контраст добиваме со употреба на разновиден интензитет на линиите, подебели и потенки, долги и куси, прави и криви. Со разновидноста на интензитетот на линијата добиваме цртеж со богатство на разновидни линии.




Контраст на линија (детска творба)



Контраст на линија



Винсент ван Гог: **Жолта кука**, туш, перце (контраст на линија и текстура)



Едвард Мунк: **Врисок**, туш (контрастна линија)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Со употреба на разновидни линии добиваме контраст во цртежот.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

62


КОМПОЗИЦИЈА

Свесно или несвесно секој што црта прави композиција на површината на која црта. Ние ги редиме формите и линиите во еден распоред за кој мислимме дека е најдобар со што градиме композиција по наша желба и замисла.

Композицијата правиме од слободни или геометрички тела или форми, линии, точки, текстура. Кога цртаме мртва природа со овошје или други плодови, ние ги компонираме така што цртежот да ни биде со убава композиција, значи не ги распоредуваме случајно по целата површина, без цел или без чувство.



Мртва природа, пастел




Мртва природа, пастел



Цртеж, молив



Цртеж, пастел



Мртва природа, молив



Мртва природа, молив

ДА ЗАПОМНИМЕ:

И во цртежот градиме интересна композиција на ликовните елементи по наша желба и замисла.

ТУШ



Васко Ташковски: **Куќа во старо Скопје**, туш, дрвце



Анри Матис: **Акт во студио**, туш, перце



Бонард: **Петел**, туш, четка

Дифи: **Свирач**, туш, перце

Како ученици, најчесто цртаме со црн туш, но можеме да работиме и со тушеви во боја. Постојат тушеви со многу интересни бои за цртање. Со нив можеме да цртаме со метално перце со остар врв, со дрвце или со четка која има врв. Тушевите во боја се интересни затоа што ни овозможуваат да направиме цртеж богат со разнобојни линии и површини, обоеан со разновидни бои.

Со тушевите во боја се црта на ист начин како и со црниот туш. Се црта на мазна подлога, а најдобро е на хамер-хартија. Покрај тоа што можеме да цртаме, кога ќе го завршиме цртежот, ние можеме тушот да го разредиме со четка и вода и да направиме лавиран цртеж. Тоа значи дека формите, односно нештата што сме ги нацртале можеме да ги поминеме со четката како да ги сликаме, со разни бои или со една боја, со посветли и потемни тонови.

Какви линии и каква боја ќе употребиме зависи од нашата идеја која сме ја замислиле како автори.



Лавиран цртеж со туш и четка

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Тушот е цртачка техника. Цртаме со перце, дрвце или четка на мазната страна на хартијата. Ако го разредиме тушот со вода, добиваме лавиран цртеж.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

64

Во претходните одделенија се запознавме со сликарството како ликовно подрачје од ликовната уметност. Во ова подрачје со разни бои или обоени материјали се прави ликовна творба наречена слика.

Сликата се прави со боја. Бојата се добива од природно и од вештачко потекло. Првата состојба на бојата е во облик на ситен прав кој го именуваме како **пигмент**. Овој пигмент понатаму се меша со некое врзно средство и се добива **акварел**, **темпер**, **маслена боја**, **поликолор** или **акрилик** кои се течни техники за сликање. Од пигментот се прават и техники кои се во крута состојба како што се **пастелот**, **восочниот пастел**, **моливот во боја** и др.

Освен што имаме бои со кои директно сликаме, во сликарството имаме и техники во кои со готови обоени материјали правиме слика.

Во овие техники спаѓаат **колажот**, **мозаикот**, **витражот** и **таписеријата**.

Во таписеријата имаме волница во разни бои со кои се ткае таписеријата. Во витражот составуваме творба со разновидно обоени стакла кои меѓусебно се спојуваат со олово. Мозаикот е техника во која се употребуваат разновидни камчиња кои составени во една целина ја градат творбата која најчесто е поставена на сидна површина.



Поден мозаик од големата базилика, Хераклеа



Микица Трујкановиќ: **Твојот ден**, комбинирана техника



Пигмент



Изработка на боја од пигмент


СЛИКАРСТВО

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

65



Фреска во црква, Вознесение Христово, Малешево



Литиска икона, Охрид



Петар Мазев: **Курбан**, масло на платно




Рада Петрова-Малкиќ: **Без наслов**, таписерија

За нас најдостапен е колажот што веќе сме го употребиле во сликањето. Во оваа техника, со помош на обоени површини од хартија, весници, списанија или од текстил, со сечење и кинење на разновидни форми, правиме сликарска творба по наша замисла.

Со крутите бои се слика директно на подлогата, а течните се нанесуваат со четка или сликарски шпахли. Течните бои прво мора да се разредат со средство кое го нарекуваме медиум. Медиум за акварелот, температа, гвашот и поликолорот е водата, а за маслените бои се лененото масло и терпентинот.

Со помош на вашиот наставник по ликовно ќе научите како подобро се користи и се ракува со четката и со техниките за сликање за да добиете најдобри ликовни резултати. Најчесто се слика со една техника, но понекогаш техниките се комбинираат со што се добива сликарска творба во комбинирана техника.



Хундер Васер: **Граѓанин**, комбинирана техника



Микица Трујкановиќ: **Пародија Викторија**, комбинирана техника



Гитара, акварел

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Сликарството е ликовно подрачје. Пигмент е боја во прав. Сликарски техники се: акварел, темпера, маслени бои, поликолор, акрилик, пастел, восочен пастел, колаж, мозаик, витраж и таписерија.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

66

БОЈА

Во претходните содржини видовме дека без бојата човекот не може да го замисли својот живот. Исто така и сликарството не може да се замисли без употреба на боите, хроматски или ахроматски, примарни или секундарни, ладни и топли, контрастни и хармонични.

Сè она што нè опкружува и сето она што ќе го одбереме за да се прикаже на нашите творби има боја.



Некои предмети, појави или други нешта се обоени во разни бои, но некои секогаш ги среќаваме во иста боја. На пример: небото секогаш го замисуваме сино, тревата и лисјата секогаш се зелени, бананата и лимонот секогаш се обоени со жолто, портокалот е со портокалова боја, доматот е црвен, лубеницата и зелката се зелени итн.

Сите нешта за кои знаеме дека се обоени во некоја одредена боја велиме дека имаат локална боја. Според тоа можеме да заклучиме дека локална боја е бојата во која се обоени некои предмети, појави или растенија кои ги познаваме како такви. Она што има локална боја не можеме да го замислим во друга освен во неговата локална боја. На пример: бананата не можеме да ја замислим како виолетова или црна, портокалот син или виолетов, лубеницата сина итн.

За разлика од претходното, предметите кои немаат локална боја можеме да ги замислим во сите бои како што се: автомобилот, велосипедот, мебелот, облеката, играчките, пенкала, торбите итн.



Комплементарен контраст



Локална боја

СЛИКАРСТВО

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

06


67



Локална боја, ученичка творба




Локална боја на јагода



Локална боја на овошје



Локална боја на портокал и јагода



Локална боја, ученички творби

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Во сликарството основно средство е бојата. Разликуваме хроматски и ахроматски бои, примарни и секундарни, ладни и топли, контрастни и хармонични. Локалната боја е препознатливата обоеност на нештата што не опкружуваат.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

68


ТЕКСТУРА

Познато ни е дека сликата се гради со разни површини обоени со боја, со тон, со линија, но и со употреба на разновидна текстура. Текстура со боја се добива кога на површината сакаме да имитираме некоја материја, рапава или мазна. Со тоа сликата станува поинтересна и побогата.

Текстура на сликата добиваме со истражување, употреба на материјалите за боене на разни начини, во зависност од нашата фантазија.

Можеме да ја добиеме со нанесување на поретка и погуста боја, боја врз боја, цртање врз бојата, со прскање на боја врз боја, со гребење на сувата или водена боја со некој предмет и на секој друг начин на кој ќе се сетиме, а целта е да се добие илузија на текстура.

Текстурата може да нè асоцира на некој стар сид, на кора од дрво, на стара хартија, на камен или на друга интересна површина.




Сликарска текстура



Сликарска текстура




Сликарска текстура



Сликарска текстура



Текстура

Тања Балак: **На каменот**, масло на платно (текстура)

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Сликарска текстура е кога со експериментирање и различни начини на работа со бојата добиваме разновидни сликарски површини.

СЛИКАРСТВО

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

69



Реален простор



Илузија на простор со боја и перспектива



Jakopo Tintoretto, масло на платно (перспектива)


ПРОСТОР

Човекот се движи, живее и работи во просторот. Животните, растенијата и предметите се присутни исто така во просторот. Тоа го нарекуваме реален простор.

Просторот обично го делиме на внатрешен и надворешен. Надворешниот простор е отворен и низ него можеме да се движиме без никакви препреки. Внатрешниот простор е затворен и во него живееме, работиме, купуваме, учиме или се забавуваме заштитени од топло или ладно, од снег, дожд, ветер или други непогоди.

Уметниците во своите дела се обидуваат да претстават *илузија* на простор, односно цртежот или сликата да добие илузија на близку или далеку.

Просторот се добива со употреба на *помали* и *поголеми* форми, со *топли* и *ладни* бои, со *преклопување* и со *перспектива*.



Перспектива на соба

Винсент ван Гог: **Ноќна кафеана**, масло на платно (перспектива)

Леонардо да Винчи: **Последната вечеря**, фреска
ДА ЗАПОМНИМЕ:
Во сликарството илузија на простор добиваме со поголеми и помали форми, со топли и ладни бои, со преклопување и со перспектива.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

70

АКВАРЕЛ

Акварелот е водена сликарска техника со која сликаат и уметниците и учениците.

Бојата се разредува со обична вода и со помош на четката се нанесува на рапавата страна од хартијата.

Со акварелот се добиваат нежни, лесни и прозирни наноси на боја, за разлика од температа. При сликањето треба да се употребува повеќе вода со што се добива прозирност на боите.

За работа ни се потребни блок за цртање, акварелни боички и меки четки со остри врвови. Се слика со врвот и средниот дел од четката со лесно и брзо нанесување на бојата. Пред да почнеме да сликаме на работната површина поставуваме весникарска хартија, а потребни ни се и два големи сада за вода (од јогурт или од кисело млеко) за миење на четките, односно еден за чиста, еден за нечиста вода. Водата во канчињата треба почесто да ја менуваме со нова за да можеме да добиеме творба со поубави и почисти бои.

Со акварелот најдобро е да сликаме директно со четката, без да цртаме со молив, се работи од лево кон десно и од горе кон долу.



Акварел



Прибор за акварел

Пол Сезан: **Автопортрет**, акварел

Акварел

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Акварел е сликарска техника. Бојата се разредува со вода, се слика на рапава хартија со четка.



Ученичка творба, восочен пастел

ВОСОЧЕН ПАСТЕЛ


Восочен пастел е материјал со кој може да се црта и да се слика.

Тој е во тврда состојба, има форма на креда и директно се работи на подлогата за сликање. Како подлога ни служи благо ражава хартија. За да се добијат интересни ефекти при сликањето, можеме да употребиме и хартија во боја.

Со материјалот скликаме директно на хартијата во еден слој, а можеме да покриваме боја врз боја во повеќе слоеви. По нанесувањето на повеќе слоја, творбата можеме да ја гребеме со остра алатка со што се добиваат интересни ефекти и комбинации.



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел



Ученичка творба, восочен пастел

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

72

Во претходните одделенија веќе се запознавме со скулптурата како едно од ликовните подрачја во кое ликовните творби зафаќаат дел од просторот, односно се тродимензионални. За разлика од скулптурата, цртежот, сликата и графиката се дводимензионални.

Знаеме дека творбите во ова подрачје се делат на **полна пластика** и **релјеф**. Полна пластика е секое дело кое е поставено и стои во отворен или затворен простор и може да се гледа од сите страни. Овие дела се статични, а има и полна пластика која не мирува и која го менува својот изглед. Скулптурата која не е статична ја нарекуваме **мобил**.

Релјефот е дело кое е секогаш поставено на некоја сидна површина како декорација на јавни и репрезентативни објекти или други споменици.

Разликуваме **длабок**, **висок** и **плиток** релјеф (барелјеф).



Братот на починатиот, Египет
(плиток релјеф)



Детаљ од иконостас,
црква Св. Спас



Фрлач на диск, Рим, мермер
(полна пластика)



Портрет на Амен Хотеп, Египет
(длабок релјеф)



Лука де ла Робија: **детаљ од релјеф**, висок релјеф

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ



Александар Калдер: **Акустичен таван**, мобил



Кети Колвиц: **Автопортрет**, бронза



Змиска божица, Крит, теракота:

Плиток релјеф е кога имаме мали испакнувања во прикажувањето на формите. За длабок релјеф велиме дека е кога формите се прикажани со длабење во релјефната плоча, ако пак имаме претставени испакнати скулптури кои само со еден дел се поврзани со плочата велиме дека е тоа **висок релјеф**.

Ако се шетаме во нашиот или во други градови во светот, често ќе се сртнеме со ликовни дела од скулптурата. Тие се поставени да претстават некое дејство, да одбележат некој настан или да го овековечат лицот на некоја заслужна личност од историјата или денешницата.

Ако ваквото дело го претставува само портретот на човекот со дел од горниот дел на телото, тоа дело го нарекуваме **биста**. Тоа се споменици на заслужни луѓе кои ги паметиме по нивните заслуги. Имаме бисти на народни херои, на револуционери, научници, писатели, уметници, а и на обични граѓани.



Боро Митриќски: **Кирил и Методиј**, бронза



Душан Џамоња: **Меморијален споменик на Козара**, бетон

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Скулптурата е ликовно подрачје. Се дели на полна пластика и релјеф. Мобил е подвижна скулптура. Ра-зликуваме длабок, висок и плиток релјеф. Биста е скулптура која претставува портрет на човек.

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

74

На плоштади и на јавни места често пати среќаваме скулптури кои претставуваат некое историско дејство или некоја позната личност во природна големина или поголеми.

Овие објекти ги нарекуваме *споменици*. Со нив ги чувствуваат важните настани и заслужните личности.

Најчесто спомениците се направени во камен или излиени во бронза со што нивното времетраење е неограничено.

Скулпторските дела се изведуваат од материјали кои се стабилни и отпорни на влијанието на временските услови. Најчесто делата се направени од теракота, камен, дрво, бронза и метал, а може да се изработат и од разна пластика, хартија стиропор, па и од разни отпадни материјали.



Жарко Башевски: **Споменик на Александар Македонски**, бронза



Петре Николовски: **Објект XXXIII 92**, инсталација



Стефан Маневски: **Миг на времето**, метал



Тутанкамон, Египет, обоена скулптура



М. Аристид: **Спутана акција**, бронза

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ



Маријета Сидоровска: *J'am looking for a men in a mirror*, ком. тех.



Детска творба со хартија



Интервенција во простор



Владимир Аврамчев: *Предел VIII*, керамика

Начинот на градење на скулпторското дело е најразличен во зависност од желбите на авторот и од неговиот избор на материјалот. Со глина се моделира со додавање и одземање, со дрво и камен со длабење и одземање, со метал и бронза со лиење или со градење по пат на комбинирање и додавање на разни форми кои меѓусебно се составуваат и заваруваат. Со пластика, хартија и стиропор се гради скулптура по пат на составување, превиткување, сечење, перфорирање и лепење.

Со отпадни материјали се гради асамблаж, односно групна скулптура во која се комбинираат разни материјали во една целина според идејата на авторот.

Во скулптурата нема ограничување за употребата на материјалите. Некои автори се изразуваат комбинирајќи и разни плодови, гранки, камења, корења и друг материјал по свој избор.



Роберт Смитсон: *Затворање на улицата*, комбинирана техника

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Споменик е скулптура која одбележува важни личности од разни области или историски случаувања. Скулпторските дела се изработуваат од: теракота, камен, дрво, бронза, метал, а може и од пластика, хартија, стиропор и други материјали.

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

76

ФОРМА

Формата е главниот израз во скулптурата бидејќи го потенцира тродимензионалниот облик на делото.

Веќе знаеме дека скулптурата зафаќа дел од просторот и тој зафатен простор го нарекуваме волумен.

Волуменот по својот изглед може да биде аглест, валчест или тркалезен, испакнат или вдлабнат.

Во однос на просторот формата може да биде затворена, отворена или перфорирана.

Затворена е онаа форма која е полна и просторот не навлегува во неа, на пример: топка, јаболко, камен, коцка итн. Отворена форма е онаа во која просторот делумно влегува во волуменот, на пример: чаша, вазна, грне, капа, тенџере и сл. Перфорирана форма ја нарекуваме онаа форма или волумен во која постојат помали или поголеми отвори, на пример: решето, прстен, синџир, нараквица и сл.



Алберто Џакомети: Палата од жица, жица

ДА ЗАПОМНИМЕ:


Формата може да биде отворена, затворена и перфорирана. Волумен е просторот што го зафаќа одредена скулптура. Разликуваме валчест, аглест, тркалезен, испакнат и вдлабнат релјеф.



Станко Павлевски: Скулптура, метал



Бранко Величковски: Торзо, теракота



Венцислав Рихтер: Централна форма, метал

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

77

КОНТРАСТ

Контрастот како принцип во ликовниот јазик често се применува за да го разубави делото на уметникот. Контрастот се употребува во цртежот, слика, графиката и во скулптурата.


Во скулптурата при моделирањето и компонирањето на повеќе делови во една целина намерно се употребуваат големи и мали, валчести и аглести форми, мазни и ражави текстури. Со контрастот уметникот ја збогатува ликовната вредност на делото и доживувањето на гледачот.



Душан Џамоња: Скулптура 45,



Ханс Арп: Глава, бел мермер



Хайн Стенбак: Без наслов,
комбинирана техника



Хенри Мур: Семејство, бронза

ДА ЗАПОМНИМЕ:


Ликовниот принцип контраст се применува во скулптурата со употреба на вдлабнати и испакнати, големи и мали, валчести и аглести форми, како и со мазна и ражава текстура.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

78

ПРОПОРЦИЈА

Со пропорција се запознавме во ликовниот јазик. Во скулптурата најчесто е изразена желбата да се изнајде идеалната убавина на она што се прикажува, а таа претежно се донесува на човечкиот лик и телото на човекот. Убавината претставува меѓусебни идеални пропорции на сите делови на човекот. Секој уметник кој се стреми кон убавината го применува овој принцип, а веќе знаеме дека овој проблем го решавале и скулпторите во стара Грција, а во поново време и Леонардо да Винчи.



Канон за пропорција на човек, Грција

Микеланџело: **Давид**, мермерМикеланџело: **Мојсие**, мермер

ДА ЗАПОМНИМЕ:
Во скулптурата се постигнува идеална пропорција на деловите во една целина. Примери се грките скулптури.

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ-МОДЕЛИРАЊЕ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

79



Алатка за моделирање со глина



Работа со глина



Грнчарски предмети

Анета Светиева: Капачка,
теракота

ГЛИНА

Глината е материјал со кој секој скулптор ја започнува својата работа. Со неа може да се обликува секаква форма и идеја на уметникот. Се моделира со лесно додавање и одземање и со лепење на материјалот. Се работи со раце или со употреба на разни алатки наречени *шпахтли*.

Скулптурата изработена во глина не може да остане во овој материјал засекогаш затоа што ќе почне да се рони под влијание на влагата во воздухот.

Ако сепак сакаме да го сочуваме делото во глина, глината се пече под висока температура со што се претвора во *теракота*, печена глина. Теракотата е слична на грнчарските производи.

Во практиката уметниците најчесто од делото во глина прават калап од кој се лијат една или повеќе идентични скулптури во бронза или во друг метал.



Портрет во глина



Теракота

Саркофагот од Церветери,
обоена теракота

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Глината е скулпторски материјал со кој се моделираат ликовните дела. Се работи со прсти и шпахтли. Печената глина се нарекува *теракота*.

ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

80

Веќе се запознавме со дизајнот како ликовно подрачје во кое ликовните уметници го прават изгледот на предметите за секојдневна употреба. Изгледот на предметите за секојдневна употреба го прават уметници - *дизајнери*. Во тоа, покрај сè друго спаѓа и накитот како и разни украсни предмети.

Денес околу нас се случуваат многу нешта за кои сакаме да дознаеме кога и каде се случуваат, да бидеме информирани за да го избереме она што нè интересира. Тоа го постигнуваме со средствата за *визуелна комуникација*. Сè што нè информира со боја или со форма е визуелна комуникација, на пример: *сообраќајни знаци, плакати, постери, флаери, билборди, списанија, вестници, заштитни знакови и сл.*



Дизајн на детска играчка



Машина за пишување



Дизајн на струјна ламба



Телевизор



Фotelја



Накит




Накит



Автомобил



Гитара



Корица на списание за деца

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

82

Преку кориците на книгите ја препознаваме и одбирајме содржината што сакаме да ја читаме. Со честитките комуницираме и си ги честитаме разните празници и убави случаувања во нашиот живот.

Како и во секое ликовно подрачје, ликовните уметници што ги дизајнираат визуелните комуникации добро го познаваат ликовниот јазик и го применуваат во својата уметничка работа. Се употребуваат формата, линијата, тонот и бојата како елементи на привлекување на човекот.

Хармонијата, контрастот, пропорцијата и композицијата се присутни во секој дизајн.



Дизајн на ЦД



Плакат



Илустрација




Илустрација



Илустрација, Црвенкапа

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

83



Корица за списание за деца



Корица за книга



Иницијали за буквата О



Знаме на Република Македонија



Плакат за 100 години македонска независност



Билборд

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Изгледот на предметите за употреба го прават уметници наречени дизајнери. Сите средства со кои се информираме за она што се случува околу нас се нарекува визуелна комуникација.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ


84

Веќе знаеме дека графиката се добива по пат на отпечатување. Во цртањето, сликањето и скулптурата добиваме само една творба со директна изведба. Во ова подрачје со посебен процес на работа можеме да отпечатиме исти графики во повеќе примероци.

За да направиме график, прво мора да избереме подлога која ќе ја подгответиме за печатење. Подлогата која ја обработуваме претставува матрица или клише со кое се печати графиката.

За матрица може да употребиме картон, плоча од линолеум, гипс, дрво, камен или метал, во зависност од тоа во која техника сакаме да работиме. На матрицата за печатење ја исцртуваме нашата идеја за графиката. Ако за подлога имаме линолеум, гипс или дрво, прво го цртаме цртежот со црна боја.

Кога цртежот ќе биде готов, со специјални алатки за длабење (длета) ги вадиме белите површини од цртежот, а црните остануваат испакнати на површината. Со тоа матрицата е подготовена за печатење.



Графичка машина за печатење



Длабење на матрица од линолеум



Нанесување боја на матрица



Печатење на графика



Вадење на графиката



М. Аристид: **Овчарчето Коридон**, дрворез



Албрехт Дирер: **Св. Тома**, гравура



Рембрант: **Портрет на Јан Лутие Постариот**, бакропис

Втора етапа е процесот на печатење на графичкиот лист. На една пластична, стаклена или метална површина ставаме печатарска боја, а може и темпера, и со валјак ја нанесуваме на матрицата. Кога ќе нанесеме боја, на клишето внимателно ставаме хартија која одозгора нежно ја притискаме со дланка или со некој валчест предмет (лажица или валјак).

Кога ќе заклучиме дека хартијата добро налегнала на површината, ја впила бојата од матрицата, полека ја одлепуваме од него. Со оваа постапка нашата графика е отпечатена.

На овој начин можеме да отпечатиме графички листови колку сакаме.



Матрица и отпечаток од линорез

ДА ЗАПОМНИМЕ:


Графиката е ликовно подрачје. Ликовните творби во графиката се добиваат со отпечатување на повеќе исти графики. Матрица или клише е подлогата со која се печати. Длета или длабачи се алатки за обработка на матрицата.

ПОТПИШУВАЊЕ НА ГРАФИКА

Графиката како ликовна творба има вредност само ако е потпишана од авторот. Листот се потпишува на долната хоризонтална страна од отпечатокот, од лево на десно. Прво се става *редниот број* на отпечатената графика и *вкупниот број* на отпечатени графики. На пример: ако графиката што сме ја отпечатиле е трета по ред, а вкупно имаме девет исти графики бројката ќе биде 3/9. Веднаш по бројот се наведува *техниката* во која е отпечатена творбата, на пример: картон-печат, гипсорез, линорез и сл. веднаш по техниката се наведува *годината* кога е отпечатена графиката, на пример: 2010.

Во средината на долната ивица се пишува *насловот на графиката*, на пример: дрво; пејзаж; портрет и сл., а во десниот агол се става *потписот на авторот* кој ја креирал графиката.

Со потпишувањето на графиката станува творба на авторот и се здобива со уметничка вредност. Авторот секогаш треба да ги потпишува графиките на овој начин.



3/9, сито-печат, 1990

Алфа II

Данчо Ордев

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Секоја графика се одбележува од страна на авторот. Со потпишувањето графиката станува оригинално ликовно дело.



Милан Сокол: Глава I, линорез



Кружен пат, дрворез, непознат автор



Димче Николов: Предел XXI, бакропис



Илија Кочовски: Записи, дрворез

ЛИНИЈА

Линијата посебно во графиката, како и во цртежот, е основен елемент за изразување. Богатството на графиката го добиваме со употреба на разновидни **дебели, тенки, долги, куси, прави и криви линии**.

Со линијата го изразуваме она што сакаме да го прикажеме заедно со формите преку кои ги препознаваме прикажаните нешта.



Линија во графиката



Пабло Пикасо: Сликар со модел кој плете, бакрорез

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Графиката најчесто се изразува преку богатството и разновидноста на линијата.

ЛИКОВНО ПОДРАЧЈЕ

88

ТЕКСТУРА

Друг ликовен елемент кој е исто така важен како и линијата е текстурата. Со текстурата ги одредуваме карактеристиките на разните форми и површини во меѓусебните препознавања.

Текстурата ја добиваме со длабење и режење на матрицата со разни видови текстура која ја добиваме преку разните видови линии и точки, нивната густина и различните правци на нанесување.


Ако анализираме некоја од прикажаните графики и текстури во учебников, ќе видиме дека на прв поглед ќе ги воочиме разликите меѓу формите со помош на нивната текстура.



Питер Бројгел: **Во лов**, бакропис

ДА ЗАПОМНИМЕ:


Текстурата е основно изразно средство во секоја графика.



Ордан Петлевски: **Мементо**, дрворез



Драган Биков: **Јадро**, комбинирана техника



Бурхан Ахмети: **Есенски фрагмент**, акватинта

ФОРМА

Сето она што се прикажува на графичката творба може да го препознаеме преку неговата форма.

Формата ја прикажуваме со помош на линијата, текстурата, а понекогаш и со бојата.

Во графиката, како и во другите ликовни подрачја со убавината на формите ги изразуваме нашата идеја и желба за она што сакаме да го изразиме.



Басра Меколи: **Креирање на животот**, дигитална графика




Сито-печат



Сито-печат



Т. Каузарик: **Квадрат Д**, сито-печат



Сито-печат

ДА ЗАПОМНИМЕ:

Во графиката формата се дефинира со линијата, бојата и разновидноста на текстурата.

ЕСТЕТСКО ПРОЦЕНУВАЊЕ

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

90

На часовите по ликовно, дел по дел, го совладуваме ликовниот јазик со неговите карактеристични ликовни елементи и принципи. Во практичната работа се трудиме ликовниот јазик да го примениме во нашите творби, а во исто време истите да ги препознаеме во делата на светските и македонските ликовни уметници.

Изразувајќи се ликовно и гледајќи вредни и познати ликовни дела, ние се здобиваме со способност да оцениме што е добро, а што не.

Естетиката е наука за убавото.

Со прашањето на убавото се занимавале многу филозофи, уметници и естетичари со цел да дојдат до суштината на вредностите во уметничкото дело од областа на сите уметности.

Со помош на вашиот наставник по ликовно, преку разговори за вашите творби, за ликовните дела, вие истовремено стекнувате способност да процените што е вредно а што не е во една ликовна уметничка творба.

Естетско проценување може да направите на секоја творба од секое ликовно подрачје, на цртеж, слика, скулптура, графика или дизајн.

Гледајќи едно ликовно дело секој од нас го гледа како ликовна вредност која секогаш побудува во нас одредени позитивни чувства и задоволство, визуелно, мисловно и емотивно. Покрај ликовната вредност и техничката изведба, на нашите чувства и доживување влијае комбинацијата на боите, тонот, линиите, светло - темното, формите или содржината, односно мотивот. Доживувањето може да биде индивидуално во зависност од личноста која го гледа.



ЕСТЕТСКО ПРОЦЕНУВАЊЕ

10

ЦРТАЊЕ

ПРИМЕР 1

91

Винсент ван Гог: Жолта куќа, туш, перце

Гледајќи го цртежот на Ван Гог, можеме да ги забележиме следниве квалитети на цртежот:

- На цртежот забележуваме употреба на богатство од разновидни линии и точки, во разни големини и густини.
- Формите во цртежот, куќата, патот, небото, дрвото јасно и чисто се одвоени едни од други со тоа што уметникот за секоја од нив употребил разновидни линии, односно разновидна карактеристична текстура. Уште на прв поглед сите форми јасно се препознаваат.

- Технички, цртежот изгледа чисто, јасно, едноставно и прецизно.

- Секој од нас емотивно различно може да ја доживее атмосферата на цртежот. Некој ќе ја доживее како мирна улица во приквечерина, само што не се запалиле светилките, некој може да ја доживее како рано наутро само што луѓето излегуваат од своите домови итн.



Винсент ван Гог: Жолта куќа, туш, перце

СЛИКАЊЕ

92

ПРИМЕР 2

Ордан Петлески: Согорено подрачје, масло на платно

Анализирајќи ја сликата на Ордан Петлески, можеме да го забележиме следново:

-Уметникот на својата слика се изразил со убавината на сликарската текстура на бојата. Со разни постапки добил разновидна и богата текстура. Забележуваме дека употребил слични бои и контраст на светло-темно на одделни места со што ги потенцирал формите.

-Обликот на формите е заоблен и комбиниран со разновидни големини.

-Употребил слични бои со што сликата изгледа смилено и хармонично.

-Иако на сликата нема препознатлив мотив, ние можеме со задоволство неограничено време да ја гледаме и да уживаме во сликата.



Ордан Петлески: Согорено подрачје, масло на платно

ПРИМЕР 3

93

Питер Бројгел: Во лов, бакропис, графика

Гледајќи ја графиката на Питер Бројгел, ги воочуваме следниве вредности:

- Уметникот употребил богатство од комбинација на разновидни линии, точки и текстури. Графиката изгледа чисто, јасно, едноставно и прецизно.
- Претставените форми на мотивот, куките, дрвото и луѓето визуелно се одделени со разновидна текстура и темно - светло едни од други.
- Со помали и поголеми форми на дрвјата и куките и со потемни и посветли површини на текстурата го чувствуваате просторот, односно имаме илузија на далеку и близку.
- Технички забележуваме дека отпечатокот е чист и јасен.
- Ако графиката ја погледнеме внимателно, дел по дел, секој од нас може да пронајде содржини со кои може да се раскаже цела приказна.



Питер Бројгел: Во лов, бакропис, графика

СКУЛПТУРА

94

ПРИМЕР 4

Микеланџело - Роден: скулптура

Анализирајќи ја скулптурата на Умберто Бочони, можеме да го забележиме следново:

- Уметникот ја изработил скулптурата со волумен со слични големини и слични тркалезно-валчести форми.
- Формата на скулптурата е модерна, но сепак асоцира на човечка фигура која се движи, иако не е реалистички прикажана.
- Асоцијацијата на фигура во движење е постигната со формите кои се

динамични и сами по себе ни асоцираат ритам во просторот. Гледајќи ги формите, тие визуелно ни сугерираат како целата фигура да се движи напред.

- Целата скулптура е хармонична и ја доживуваме како единство на волуменот.

- Уметникот изгледа дека ја изработил во бронза и во жолта боја за да придонесе што повеќе на чувството за динамичност и ритам. Дали со друга боја би го донеле ова чувство?



Микеланџело - Роден:
Скулптура

ЕСТЕТСКО ПРОЦЕНУВАЊЕ

ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ

10

95

ПРИМЕР 5

Плакат за 100 години македонска независност, дизајн

Овој плакат Р Македонија го издаде по повод 100 години од Илинденското востание. Плакатот треба да ја претстави нашата борба за независна Македонија.

Плакатот на луѓето треба да им ја прикаже содржината на пораката за која е направен. Од овој плакат можеме да го разбреме следново:


- Главниот симбол, нашето знаме, е претставен на плакатот со што веднаш забележуваме дека плакатот пренесува порака за државата.

- Плакатот е исполнет со симболи.

- Во центарот магличесто е претставен споменикот Македониум, местото каде што се родило Илинденското востание. Замагленоста ја претставува далечноста од 100 години. Зад Македониум се појавува сонцето како симбол на светлоста и слободата, а од центарот низ целиот плакат се бранува македонското знаме.

- Целиот плакат е обоеан со националните бои на Македонија.

- Освен пораката која визуелно ни се претставува, имаме и текст кој текстуално ни објаснува по кој повод е издаден плакатот.



Плакат за 100 години македонска независност, дизајн

РЕЧНИК НА ПОИМИ

96

А

Аматер - љубител на уметноста кој има друга своја професија, а се занимава со ликовно творештво од љубов, а не професионално.

Анималист - ликовен уметник кој особено се занимава со прикажување, односно со цртање или вајање на животни.

Антика - назив на старите култури, особено на римската и на грчката.

Апстрактна уметност - правец во модерната уметност кој го напушта прикажувањето на реалниот свет и твори со слободни форми.

Арабеска - орнамент во арапски стил кој се состои од стилизирани геометриски и растителни елементи.

Ателје - работилница, работна просторија на ликовен уметник или на лица за креативни професии.

Амбалажа - ликовно дизајнирање на материјалот во кој се пакува и се продава производот.

Б

Барелјеф - многу низок, плиток релјеф во скулптурата.

Биенале - изложба која се одржува секоја втора година.

Биста - прикажување на главата и горниот дел од човечкото тело во вајарството.

В

Валер - соодветен француски збор за тон.

Вињета - мал цртеж или слика што служи како украс на некој текст.

Витраж - прозорец или стаклена површина, изработена или украсена со парчиња разнобојно стакло.

Г

Галерија - простор изграден со намена за изложување на уметнички дела.

Гваш - техника за цртање со водени бои и со бела темперна.

Графички лист - отпечатена графичка ликовна творба.

Галериска скулптура - скулптура која по својата големина може да се изложува во галерија (реална и минијатурна големина).

Д

Декорација - украсеност, односно украсување на просторот, како и на поединечни форми на украсување.

Дизајн - цртеж наменет за обликување на производи за индустриско производство.

Дизајнер - уметник, специјалист за естетско обликување на предмети или површини за индустриско производство.

Ж

Жанр - прикажување на слики од секојдневниот живот преку ликовна творба.

И

Илустрација - слика или цртеж поврзан со дејство од пишуван текст.

Историја на уметност - наука за појавата и развојот на уметничките правци, нивната вредност и историско значење.

Илузија - илузија во сликарството е претставување простор, тон, перспектива итн.

Индустриски дизајн - ликовно обликување на предмети за секојдневна употреба коишто се произведуваат индустриски.

К

Каталог - публикација во која се попишани сите изложени дела на музејот, галеријата, изложбата или творештвото на уметникот.

Кич - неуметничка занаетска или уметничка продукција. Кич е дело кое настанува поради евтина желба за допаѓање, значи допадливо надоместување за уметноста, а се појавува како резултат на неразвиена уметничка средина.

Колорит - обоеност, својство, израз, ефект на уметничкото дело постигнато со боја.

Кроки - брз и лесен цртеж со једноставни линии и малку детали.

РЕЧНИК НА ПОИМИ

Е

97

Л

Лазурна боја - провидно нанесување на боја низ која може да се види подлогата.

Ликовна уметност - заеднички именител за архитектура, сликарство, вајарство и графика, творби кои човекот креативно ги создава.

Линеарно - карактеристика на сликарско, скулпторско или графичко дело на кое главно изразно средство им е линијата.

М

Марина - уметничко прикажување на морски пејзаж.

Минијатура - слика или скулптура во изразито мал формат.

Мозаик - уметничка творба која се изработува со составување на разнобојни коцкички од стакло, камен и сл.

Монографија - книга во која исцрпно се прикажани животот и творештвото на некој уметник.

Монохромија - сликарско дело изработено само со една боја.

Н

Натурализам - настојување на уметноста, појавите и предметите да се прикажат повистински и пореални.

О

Орнамент - геометриски, растителни или зооморфни стилизирани форми со кои е

украсена некоја површина, кои можат да се повторуваат или варираат.

Обививка - ликовно обликување, дизајнирање на корица за книга или за друг рекламен материјал.

П

Палета - површина на која сликарот ги меша боите пред да ги нанесе на делото.

Панорама - прикажување на природата со широки и далечни видици.

Пејзаж - слика на која се прикажува природа.

Применета уметност - назив на уметничко обликувани предмети за употреблива намена.

Профил - изглед на лик или на предмет гледани отстрани.

Р

Рамен печат - графичка техника без длабење на подлогата (сито-печат, монотипија, литографија).

Репродуктивна графика - копија или дела кои не се рачно печатени, туку со офсет-индустриски печат.

С

Сигнатура - своерачен потпис на уметникот на сликата, графиката или скулптурата што ја изработил.

Скица - провизорна, нафрлана и недотерана слика, цртеж, скулптура или градба.

Стилизација - упростување, сведување на формите од природата на едноставни и основни облици.

Т

Таписерија - општ назив на уметничко дело изработено од текстилен материјал.

Теракота - општ назив за производи од глина кои се зацврстени со печене.

Триптих - ликовно дело составено од три дела.

Ф

Фактура - површина на уметничкото дело во сликарството со која се добиваат некои особености на површината.

Фигуративност - карактеристика на ликовното дело кога на него може да се препознае конкретен лик, содржина или мотив.

Ц

Цртеж - ликовно дело на површина, остварено со линија како главно изразно средство.

Ш

Штафелај - сликарски стапак - носач, ногалки на кои уметникот ја поставува сликата при работа.

ТЕСТ

98



Драг ученику,

Кога ќе дојдеш до овие тестови, веќе си се запознал со поголемиот број на содржини од учебникот. До денес сигурно си научил доста непознати работи, а некои ти се веќе познати.

Овие тестови се само проверка на твоите знаења. Некои делови од тестот се со одговори на поставените прашања, а некои се решаваат со цртање. Се надевам дека тестовите не се тешки и дека без поголем напор ќе ги решиш.

Тестовите ќе ги пополнуваш во време кога ќе реши наставникот по ликовно, првиот при крајот на првото, а вториот при крајот на второто полугодие. Одговорите на секое прашање ќе се оценуваат со бодови кои ќе ги определи наставникот по ликовно.

Ти пожелувам успешно решавање на тестовите, добри оценки и задоволство при работата.

ТЕСТ 1

99

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _____

ОДДЕЛЕНИЕ _____

УЧИЛИШТЕ _____

ДАТУМ _____

1. Наброј ги ликовните елементи:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Наброј ги ликовните принципи:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. Наброј ги ликовните подрачја:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. Нацртај текстура.

со линии со точки

5. Нацртај ги следниве видови форми:

затворена

отворена

перфорирана

ТЕСТ 1


100

6. Обој ги предметите со локална боја.

банана	лубеница	лимон	портокал

7. Одреди на која насока и припаѓа следниов цртеж:

коса хоризонтална вертикална



8. Нацртај форми без насока.

9. Нацртај статични форми.

10. Нацртај илузија на простор со преклопување.

ТЕСТ 2

101

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ _____

ОДДЕЛЕНИЕ _____

УЧИЛИШТЕ _____

ДАТУМ _____

1. Кое од овие дела ти се допаѓа повеќе?



Данчо Калчев: **Мртва природа**,
масло на платно

со мотив



Ордан Петлевски: **Изгорување**,
масло на платно

апстрактно


2. Нацртај творба со симетрија.

3. Претстави градација на форма.

ТЕСТ 2

102


4. Нацртај регуларен ритам.




5. Нацртај алтернативен ритам.



6. Нацртај творба со мотив по твој избор.



7. Нацртај творба без мотив.



8. Наведи три примери на дизајн.

- _____
- _____
- _____

9. Наведи три примери на визуелна комуникација.

- _____
- _____
- _____

ЗАБЕЛЕШКИ

ЗАБЕЛЕШКИ

104